



СЛУЖБЕН ЛИСТ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издавање на српскохрватски односно хрваткосрпски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. – Огласи според тарифата – Жиро сметка кај Службата на општественото книговодство 60892-603-21943

Петок, 21 февруари 1986

БЕЛГРАД

БРОЈ 8

ГОД. XLII

Цена на овој број е 360 динари. – Аконтманџијата на претплатата за 1986 година изнесува 3.000 динари. – Рок за рекламација 15 дена. – Редакција Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. факс 226. – Телефони: Централна 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Телекс 11756

90.

Врз основа на член 7 став 1, член 8 став 2 и член 18 од Законот за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/74 и 5/78), донесувам

ОДЛУКА

ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ИЗБОРИ ЗА ДЕЛЕГАТИ ВО СОЈУЗНИОТ СОБОР И ВО СОБОРОТ НА РЕПУБЛИКИТЕ И ПОКРАИННИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ

1. Се распишуваат избори за делегати во Сојузниот собор и во Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ.

2. Изборот за делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ ќе се одржи во сите собранија на општините од територијата на републиката, односно на автономната покраина од 14 до 21 април 1986 година.

3. Изборот за делегати во Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ ќе се одржи во сите републички и покраински собранија до 10 мај 1986 година.

4. Роковите за вршење на изборните дејствија за избор на делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ почнуваат да течат од 5 март 1986 година.

5. За спроведувањето на оваа одлука, во однос на изборот на делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, ќе се грижи Комисијата за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ.

6. Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 020-11/86-020
21 февруари 1986 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Илијаз Куртеш, с. р.

91.

Врз основа на член 3 став 2 од Одлуката за надоместите на личните доходи и другите примања на делегатите во Собранието на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/77 и 62/77), Административната комисија на Собранието на СФРЈ, на седницата од 5 февруари 1986 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА НАДОМЕСТОТ НА ЛИЧНИОТ ДОХОД НА ДЕЛЕГАТИТЕ ШТО НАДОМЕСТ НА ЛИЧНИОТ ДОХОД ОСТВАРУВААТ ВО СОБРАНИЕТО НА СФРЈ

1. Надоместот на личниот доход на делегатите што надомест на личниот доход во постојанен месечен износ остваруваат во Собранието на СФРЈ се усогласува за 35,16%.

2. Усогласувањето на надоместот на личниот доход од точка 1 од оваа одлука ќе се изврши од 1 јануари 1986 година, а надоместот на личниот доход ќе се исплати на товар на наменските средства на Собранието на СФРЈ.

3. Право на усогласувањето од точка 1 од оваа одлука имаат и делегатите и функционерите што остваруваат личен доход во Собранието на СФРЈ според Законот за работата и правата на делегатите во Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и на функционерите во федерацијата на кои им престанала функцијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 17/67, 34/77 и 55/84).

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 120-15/86-013
5 февруари 1986 година
Белград

Административна комисија на Собранието на СФРЈ

Претседател,
инж. Радован Симиќ, с. р.

92.

Врз основа на член 16 став 2 од Законот за личните доходи на функционерите што ги избира или именува Собранието на СФРЈ и за надоместите на личните доходи на делегатите во Собранието на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ“, бр. 30/75, 16/77, 62/79, 13/83 и 12/85), Административната комисија на Собранието на СФРЈ, на седницата од 5 февруари 1986 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ОСНОВИЦАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ ШТО ГИ ИЗБИРА ИЛИ ИМЕНУВА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ

1. Основицата за утврдување на личните доходи на функционерите што ги избира или именува Собранието на СФРЈ се утврдува во износ од 39.589 динари.

2. Личниот доход од точка 1 на оваа одлука ќе се исплати од 1 јануари 1986 година, а ќе се изврши на товар на наменските средства на органот во кој функционерот остварува личен доход.

3. Основицата од точка 1 ќе се примени и за утврдување на личниот доход на раководните работници во службите на Собранието на СФРЈ што ги поставува Комисијата на Собранието на СФРЈ за избор и именување.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 120-15/86-013
5 февруари 1986 година
Белград

Административна комисија на Собранието на СФРЈ

Претседател,
инж. Радован Симиќ, с. р.

93.

Врз основа на член 1036 став 1 точка 2 на Законот за поморската и внатрешната пловидба („Службен лист на СФРЈ”, бр. 22/77, 13/82 и 30/85), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА УСЛОВИТЕ ШТО ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВААТ ЗИМОВНИЦИТЕ ОТВОРЕНИ ЗА ЗИМУВАЊЕ НА СТРАНСКИ БРОДОВИ НА ВНАТРЕШНИТЕ ПЛОВНИ ПАТИШТА НА КОИ ВАЖИ МЕЃУНАРОДЕН ИЛИ МЕЃУДРЖАВЕН РЕЖИМ НА ПЛОВИДБА

Член 1

Во Уредбата за условите што треба да ги исполнуваат зимовниците отворени за зимување на странски бродови на внатрешните пловни патишта на кои важи меѓународен или меѓудржавен режим на пловидба („Службен лист на СФРЈ”, бр. 18/82 и 68/84) во член 1 во точка 1 зборот: „длабок” се заменува со зборот: „односно”.

Точка 4 се брише.

Во досегашната точка 5, која станува точка 4, по зградата, зборовите: „на меѓусебно растојание од најмалку 60 m” се бришат.

Досегашната точка 6, која станува точка 5, се менува и гласи:

„5) осветлен простор на местото влез-излез”.

Досегашните точ. 7 до 9 се бришат.

Досегашната точка 10 станува точка 6.

Во досегашната точка 11, која станува точка 7, по зборот: „објект” се додаваат зборовите: „или определен простор”.

Досегашната точка 12 станува точка 8.

Во досегашната точка 13, која станува точка 9, по зборот: „објект” се додаваат зборовите: „или определен простор”.

Досегашната точка 14 станува точка 10.

Досегашната точка 15, која станува точка 11, се менува и гласи:

„11) вода за пиење и неопходни животни намирници во кругот на зимовникот или во најблиското населено место”.

Точка 16 се брише.

Досегашната точка 17 станува точка 12.

Член 2

Оваа уредба ќе се применува од 1 јануари 1987 година, а влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е.п. бр. 16

16 јануари 1986 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Борисав Сребриќ, с.р.

94.

Врз основа на член 274 ст. 1 и 2 на Законот за системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА КОМИСИЈА ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈА НА ГЕОГРАФСКИ ИМИЊА

1. Се формира Комисија за стандардизација на географски имиња (во понатамошниот текст: Комисијата), како заедничко колегијално тело на сојузните органи на

управата и на сојузните организации, при Сојузниот извршен совет.

2. Комисијата обезбедува усогласување на ставовите на заинтересираните сојузни органи на управата и на сојузните организации и неопходна координација во спроведувањето на политиката во областа на стандардизацијата на географските имиња.

3. Врз основа на следењето и анализирањето на состојбата во областа на стандардизацијата на географските имиња, Комисијата ја координира работата на подготовката на материјали од таа област и зазема ставови, утврдува оценки и предлози и му дава иницијативи на Сојузниот извршен совет за преземање на мерки во таа област.

Во рамките на својот делокруг, Комисијата врши работи кои се однесуваат на:

1) подготовка на предлог на кодексот за користење и стандардизација на географските имиња на територијата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија;

2) утврдување на критериумите за испитување и користење на географските имиња на јазиците на народите и народностите на Југославија, како и за нивно користење надвор од територијата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, каде што живеат народи и народности на Југославија;

3) подготовка на терминолошки речници со употребно толкување на меѓународниот речник усвоен од страна на Организацијата на обединетите нации;

4) подготовка на стандарди на поморски и подморски објекти на крајбрежното море и на отворено море каде што постојат интереси на СФРЈ и други работи од областа на стандардизацијата на географските имиња.

4. Комисијата има претседател и 4 члена, кои ги именува Сојузниот извршен совет.

Комисијата ја сочинуваат претставници на: Сојузниот секретаријат за народна одбрана; Сојузниот секретаријат за надворешни работи; Сојузниот завод за меѓународна научна, просветно-културна и техничка соработка; Сојузниот завод за статистика и Сојузниот завод за стандардизација.

Во работата на Комисијата можат да учествуваат претставници на републичките и покраинските органи на управата во чиј делокруг спаѓаат работите од областа на стандардизацијата на географските имиња.

Во работата на Комисијата можат да учествуваат и претставници на други заинтересирани органи и организации, научни и други установи, кои се занимаваат со прашањата за стандардизација на географски имиња, кога Комисијата разгледува прашања од значење за работата на тие органи, организации и установи.

5. Комисијата донесува деловник за својата работа.

6. Стручните и административните работи за потребите на Комисијата ги обезбедува Сојузниот завод за стандардизација.

7. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е.п. бр. 12

30 јануари 1986 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Борисав Сребриќ, с.р.

95.

Врз основа на член 23 од Законот за системот на општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ”, бр. 64/84), во соработка со надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКОТО НИВО НА ЦЕНИТЕ ЗА ЈАГЛЕН

1. Организациите на здружен труд што се занимаваат со производство на јаглен (во натамошниот текст: рудни-

ците за јаглен) можат своите постојни производителски цени за јаглен да ги зголемат до 72,33 дин/GJ при постојните услови на продажбата.

Одредбата на став 1 од оваа точка не се однесува на цените на јагленот што рудниците за јаглен им го испорачуваат на термоелектраните врз основа на самоуправни спогодби што ги склучиле рудниците за јаглен и термоелектраните, а со кои врз потрајна основа се утврдува остварувањето на заедничкиот приход односно елементите за формирање на цените или се формираат цените, согласно со член 3 став 1 од Законот за системот на општествената контрола на цените.

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи одредбата на точка 3 од Одлуката за определување на највисоките цени за определени производи и услуги („Службен лист на СФРЈ”, бр. 74/85).

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”

Е.п. бр. 18
13 февруари 1986 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Мијат Шуковиќ, с.р.

96.

Врз основа на член 23 од Законот за системот на општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ”, бр. 64/84), во соработка со надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ОПРЕДЕЛУВЊЕ НА НАЈВИСОКОТО НИВО НА ЦЕНИТЕ ЗА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. Електростопанските организации што произведуваат и вршат пренос на електрична енергија и електростопанските организации што вршат дистрибуција на електрична енергија можат постојните цени за електрична енергија, утврдени според тарифните ставови, што според прописите постоеле и што се применети на денот на влегувањето во сила на оваа одлука, да ги зголемат за процентот што се утврдува во согласност со одредбите на оваа одлука.

Процентот на зголемување на цените за електрична енергија во републиката односно автономната покраина го утврдуваат електростопанските организации што произведуваат и вршат пренос на електрична енергија и електростопанските организации што вршат дистрибуција на електрична енергија, така што износот од 0,87 дин/kWh го ставаат во однос спрема просечната цена на електричната енергија на прагот на преносот остварена во републиката односно автономната покраина во периодот од 1 јануари до 30 јуни 1985 година.

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи одредбата на точка 2 од Одлуката за определување на највисоките цени за определени производи и услуги („Службен лист на СФРЈ”, бр. 74/85).

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”

Е.п. бр. 19
13 февруари 1986 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Мијат Шуковиќ, с.р.

97.

Врз основа на член 58 од Законот за оданочување на производи и услуги во прометот („Службен лист на СФРЈ”, бр. 33/72, 55/72, 28/73, 36/75, 58/75, 7/77, 61/78, 26/79, 5/80, 63/80, 3/81, 23/82, 15/83, 66/83, 71/84 и 39/85) во спогодба со сојузниот секретар за пазар и општи стопански работи, сојузниот секретар за финансии пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПРИМЕНА НА ДАНОЧНИТЕ СТАПКИ И ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА, ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ НА ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ

Член 1

Во Правилникот за примена на даночните стапки и за начинот на водење евиденција, пресметување и плаќање на данокот на промет на производи и услуги („Службен лист на СФРЈ”, бр. 31/85 и 42/85), во член 2, став 3 се менува и гласи:

„Основната организација на здружен труд – даночен обврзник која согласно со член 12 став 2 од Законот ги пренесла работите на евидентирање и пресметување на данокот на промет на производи врз друга организација на здружен труд односно врз работната заедница или која ги пренесла работите на плаќање на данок врз интерната банка, ја известува за тоа надлежната служба на општествено книговодство.”

Во став 4 на крајот, точката се заменува со записка и се додаваат зборовите: „а за тоа ја известува надлежната служба на општествено книговодство.”

Став 5 се менува и гласи:

„Во случаите од ст. 3 и 4 на овој член, аконтациите на данокот на промет на производи се уплатуваат на начинот и во роковите определени во член 24 од Законот и во член 64 од овој правилник.”

Член 2

Во член 3 во втората реченица по зборот: „трговската” се додаваат записка и зборот: „угостителската”.

По став 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„На прометот на производи што ќе се изврши на начинот и под условите од член 37 став 1 точка 5 на Законот, а што корисникот на општествени средства ќе ги продаде, освен на производите што ќе ги продаде за готови пари, од стовариште или транзитно на друг корисник на општествени средства врз основа на негова писмена порачка, за потрошувачка во вршењето на неговите дејности, освен производите што се предмет на крајна лична потрошувачка на граѓаните, при задолжително водење на посебна евиденција за таквата продажба и издавање на фактура, не се плаќа посебен данок на промет на производи.”

Член 3

Во член 13 по став 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„Самостојните угостителски и самостојните трговски дуќани од став 1 на овој член, согласно со одредбите на член 37 точка 5 став 2 од Законот, се сметаат како крајни потрошувачи кога набавуваат заради продажба други производи на чиј промет се плаќа данок на промет на производи. На тие дуќани производителската или трговската организација на здружен труд може, под условите од став 1 на овој член, да им ги продава тие производи само со пресметување и плаќање и на основниот и на посебниот данок на промет на производи. На продажбата на тие производи непосредно на крајните потрошувачи тие дуќани не пресметуваат и не плаќаат основен и посебен данок на промет на производи.”

Член 4

Во член 15 став 3 по зборовите: „на овој член” се додаваат зборовите: „и производи од член 41 на овој правилник изработени по мера од подгрупите 090150, 090160 и 090182 од Единствената класификација на дејностите.”

Член 5

Поднасловот пред член 16 се менува и гласи:
„11. Плаќање на данокот на промет на производи на вредноста на калото, растурот, кршот, расипувањето, уништувањето и кусокот на производи“

Во член 16 став 1 по зборовите: „даночниот обврзник“, се додаваат зборовите: „како и на вредноста на кусокот на производи.“

Во став 2 по зборовите: „даночниот обврзник“ се става запирка и се додаваат зборовите: „односно кусокот на производи.“

По став 2 се додаваат два нови става кои гласат:
„На вредноста на калото, растурот, кршот и расипувањето над дозволеният обем предвиден со самоуправниот општ акт на даночниот обврзник, како и на вредноста на кусокот на производи што корисникот на општествени средства ги набавил со даночно ослободување од член 6 на Законот, се пресметува и се плаќа основен и посебен данок на промет на производи.“

На вредноста на калото, растурот, кршот и расипувањето над дозволеният обем предвиден со самоуправниот општ акт на даночниот обврзник, како и на вредноста на кусокот на производи што корисникот на општествени средства ги набавил за потрошувачка во вршењето на неговите дејности со плаќање на основен данок на промет, во согласност со член 37 став 1 точка 5 од Законот, се пресметува и се плаќа посебен данок на промет на производи.“

Досегашниот став 3 станува став 5.

Досегашните ст. 5 до 7 се бришат.

Член 6

Поднасловот пред член 17 се менува и гласи:
„12. Плаќање на данокот на промет при отпис (расходување) на опрема пред истекот на рокот за надомест на потрошената вредност (амортизација)“

Во член 17 ст. 1 и 2 се менуваат и гласат:

„Даночниот обврзник – корисник на општествени средства кој пред истекот на рокот за надомест на потрошената вредност ќе ги отпише (расходува) производите што не се наменети за продажба (опрема, ситен инвентар во употреба, амбалажа во употреба и сл.), што се набавени без плаќање данок на промет на производи (опремата од член 7 на Законот), на неотпишаната книговодствена вредност на тие производи го пресметува и плаќа основниот и посебниот данок на промет на производи.“

Даночниот обврзник – корисник на општествени средства кој пред истекот на рокот за надомест на потрошената вредност ќе ги отпише (расходува) производите од став 1 на овој член, што ги набавил со плаќање на основен данок на промет на производи (опремата од член 9 на Законот), на неотпишаната книговодствена вредност на тие производи го пресметува и плаќа посебниот данок на промет на производи.“

Член 7

Во член 19 став 7 бројот: „6“, се заменува со бројот: „7“.

Во став 8 зборовите: „на став 2“ се заменуваат со зборовите: „на став 3“.

Член 8

Во член 21 по став 7 се додаваат два нови става, кои гласат:

„Даночна основица за производите од тар. број 4 на Тарифата на основниот данок на промет е продажната цена што продавачот – даночен обврзник ја наплатува од купувачите – крајни потрошувачи.“

Во даночната основица за пресметување и плаќање данок на промет на производите од тар. број 4 на Тарифата на основниот данок на промет, согласно со одредбите од член 16 став 3 од Законот, влегуваат и сите други надомести, трошоци и др. што даночниот обврзник ги наплатува од купувачите – крајни потрошувачи, односно од корисниците на угостителски услуги.“

Член 9

Во член 39 став 1 по зборот: „објекти“ се додаваат зградата и зборовите: „(вклучувајќи домови на културата, детски градинки и др.)“.

Член 10

Во член 40 став 1 последните две реченици се менуваат и гласат:

„За набавката, движењето и потрошокот на тој материјал по секој договор, тие организации водат, согласно со одредбите на член 10 од Законот, книговодствена или вонкниговодствена евиденција од чл. 10 и 23 на тој закон односно од член 60 на овој правилник. Во текот на изградбата на објекти, тие организации водат евиденции за наменската употреба и користењето на набавените и дадените материјали, а по завршувањето на работите вршат примопредавање на објектите со споредување на набавениот и потрошениот материјал врз основа на веродостојна документација и даночно-книговодствените односно вонкниговодствените евиденции. Ако материјалот не е потрошен по видот, количеството и вредноста и на начинот определен во договорот, организацијата на здружен труд пресметува и плаќа основен данок на промет на производи на вредноста на тој материјал.“

Член 11

Поднасловот пред член 41 се менува и гласи:

„Продажба на резервни делови и материјал на ремонтни и слични организации на здружен труд“

По член 41 се додава нов член 41а кој гласи:

„Член 41а

Ремонтните и други организации на здружен труд, занаетчиските организации на здружен труд, сервисите во општествен сектор и др. што се регистрирани за промет, поправка или одржување на производи од потрајна употребна вредност, а кои по пат на вградување, замена и др. им ги продаваат тие производи (резервни делови и материјал) непосредно на крајните потрошувачи – корисници, можат да набавуваат резервни делови и материјал неопходен за вградување односно замена на тие делови (завртки, електроди, лимови, кислород, запчаници и др.) под условите и на начинот што се определени во член 6 став 1 точка 1 од Законот, без плаќање данок на промет на производи (поднесување на продавачот писмена изјава и др.).

Ако резервните делови и материјалот од став 1 на овој член се вградуваат во производи што се сметаат како опрема на корисникот на општествени средства од член 7 на Законот, при фактурирањето на вградените делови и материјалот (ако, при тоа се исполнети условите од член 6 на Законот) не ќе се пресметува данок на промет на производи, а во фактурата ќе се назначи дека данокот на промет на производи не е платен во смисла на член 7 од Законот а врз основа на писмена изјава од овластениот купувач – корисник на општествени средства.

Ако резервните делови и материјалот од став 1 на овој член се вградуваат во производи на корисникот на општествени средства од член 9 на Законот, при фактурирањето на тие делови и материјал, основниот данок на промет на производи се пресметува на нивната продажна цена, ако се исполнети условите од член 37 точка 5 став 1 на Законот. Ако тие услови не се исполнети се пресметува и посебен данок на промет на производи.

Организациите на здружен труд од став 1 на овој член што вградуваат резервни делови и материјал во производи што се во сопственост на граѓани и граѓански правни лица, можат тие делови и материјал да ги набавуваат под условите и на начинот што се определени во член 6 став 1 точка 1 на Законот без плаќање данок на промет на производи, со тоа што се должни да пресметуваат и основен и посебен данок на промет на производи на продажната цена на така вградените делови и материјал. Ако тие организации набавуваат резервни делови и материјал со плаќање на данок на промет на производи (од продав-

ниша и сл.), се должни како даночни обврзници да го пресметаат и платат и основниот и посебниот данок на промет на производи.

Ако организацијата од став 1 на овој член продале односно употреби во вршењето на својата дејност за сметка на граѓани односно граѓанско правно лице дериват на нафта на чиј промет се плаќа и посебен данок на промет, таа е должна на тој дериват да го пресмета и да го плати тој данок."

Член 12

Во член 42 став 5 во првиот ред бројот: „5" се заменува со бројот: „4".

Член 13

Во став 11 од член 53 на крајот, зборовите: „и апарати за мерење на шеќерот во крвта" се бришат.

Став 19 се менува и гласи:

„Даночниот обврзник – трговска организација на здружен труд, која, од продавница и друга слична деловна единица која за производи што ги продава се задолжува и раздолжува по цени со вкалкуиран данок на промет на производи, продава производи во повратна амбалажа, е должна од износот на наплатената кауција за повратната амбалажа да го плати данокот на промет на производи утврден со примената на пресметаните даночни стапки на основниот и посебниот данок на промет на производи. За секоја наплатена кауција за повратна амбалажа, продавницата односно друга слична деловна единица му издава на купувачот соодветен писмен доказ, а износот на кауцијата го воведува во посебна евиденција и го искажува како дневен промет (пазар). Даночниот обврзник за така евидентираната вредност на кауцираната амбалажа дневно ја задолжува продавницата односно друга слична деловна единица. За износот на вратената кауција оправдана со писмени докази, даночниот обврзник дневно ја раздолжува продавницата и друга слична деловна единица со тоа што со примена на пресметаните стапки на данокот на промет на производи го сторнира и износот на данокот што е содржан во тие износи. За состојбата и движењето на повратната амбалажа организацијата на здружен труд која се занимава со промет на стоки и услуги води евиденција во согласност со прописите, а во поглед на обврската за пресметување и плаќање данок на промет на производи на вредноста на растурот, кршот, расипувањето, уништувањето и кусокот на повратна амбалажа се применуваат одредбите од член 16 на овој правилник. Ако трговската организација на здружен труд откупува од купувачите празна повратна амбалажа, не се пресметува и не се плаќа данок на промет на производи во согласност со одредбата од член 6 на Законот."

Член 14

Во член 54 став 1 точка 4 зборовите: „од член 21 ст. 7 и 8 на овој правилник" се бришат.

Во став 3 зборовите: „од став 2" се заменуваат со зборовите: „од став 1".

Член 15

Во член 56 став 4 бројот: „20" се заменува со бројот: „19".

Член 16

Во член 76 по став 13 се додава нов став 14 кој гласи: „Даночниот обврзник и поднесува на надлежната служба на општественото книговодство конечна пресметка на данокот на промет на образецот ДП-к заедно со завршната сметка за односната година."

Член 17

Во член 77 став 7 зборовите: „натурален попис" се заменуваат со зборот: „состојба".

Член 18

Член 84 се менува и гласи:

„Трговските организации на здружен труд за производите од член 9 на Законот за измени и дополненија на Законот за оданочување на производи и услуги во прометот („Службен лист на СФРЈ", бр. 39/85) за кои производителските организации на здружен труд склучиле писмени договори со Организационот комитет на Универзијадата „Загреб 87" за финансирање на одржувањето на таа манифестација, ги формираат цените на производите кои врз себе имаат втиснат знак на Универзијадата „Загреб 87" според прописите за формирање на цените во прометот на производи. На така формираната цена трговската организација на здружен труд засметува основен данок на промет и посебен – републички односно покраински и посебен општински данок на промет по стапките што важат во местото во кое таа организација на здружен труд извршила промет. Производителската организација на здружен труд согласно со член 15 од Законот за тоа на фактурата писмено го известува купувачот – трговската организација на здружен труд.

Износот на пресметаниот данок на промет од став 1 на овој член, трговската организација на здружен труд го уплатува на посебна сметка на организационот комитет на Универзијадата „Загреб 87" во рок од 20 дена по истекот на месецот во кој е извршена набавката на тие производи.

Трговската организација на здружен труд од став 1 на овој член ги книжи пресметаните износи на основниот и на посебниот данок на промет на производи уплатени во корист на жиро-сметката на Организационот комитет на Универзијадата „Загреб 87" во согласност со склучените договори, а на 1 јули 1987 година трговските организации на здружен труд што на залихи ги имаат тие производи ќе извршат попис на тие производи, истите ќе ги распоредат по тарифни броеви и еднакви збирни даночни стапки, а потоа ќе го пресметат данокот на промет со примена на пресметаните пропишани даночни стапки. Така, помалку пресметаниот данок на промет ќе му се уплати на Организационот комитет на Универзијадата „Загреб 87" на 20-ти во месецот по истекот на месецот во кој се набавени овие производи."

Член 19

Во образецот ДП-а, редниот број 6 со сметката 840-2138, се брише. Во редниот број 15 од истиот образец, бројот: „11" се заменува со бројот: „12".

Во образецот ДП-к во објаснението за пополнување на образецот, во колона 9, по бројот 16 се додава зборот: „и", а броевите: „18 и 19" се бришат. На крајот од објаснението бројот во заградата: „77" се заменува со бројот: „76".

Во наменувањето на редните броеви 65 и 106 од тој образец, над зборовите: „СР Босна и Херцеговина" се додаваат зборовите: „Во тоа:".

Во наменувањето на редниот број 114 знакот: „+" се заменува со зборот: „до", а бројот: „123" се заменува со бројот: „122".

Во наменувањето на редниот број 123, бројот: „132" се заменува со бројот: „131".

Во образецот ДП-ак, во редниот број 5, бројот: „2138" се заменува со бројот: „2122", а во редниот број: „14", во колона 2 бројот: „11" се заменува со бројот: „12".

Член 20

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ".

Бр. 5-13730/1
14 јануари 1986 година
Белград

Сојузен секретар
за финансии,
Владо Клеменич, с. р.

98.

Врз основа на член 24 став 2 и член 25 став 2 од Законот за мерните единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 9/84), директорот на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА МЕТРОЛОШКИТЕ УСЛОВИ ЗА ФОТОМЕТРИСКИ СИЈАЛИЦИ СО ВЖАРЕНО ВОЛФРАМОВО ВЛАКНО – СЕКУНДАРНИ И РАБОТНИ ЕТАЛОНИ НА ЕДИНИЦА СВЕТОСЕН ФЛУКС

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат метролошките услови што мораат да ги исполнуваат фотометриските сијалици со вжарено волфрамово влакно – секундарни и работни еталони на единица светлосен флуks (во натамошниот текст: фотометриски сијалици).

Метролошките услови од став 1 на овој член се означуваат скратено со ознаката MUS.SE.RE-(S-4)/1.

Член 2

Долунаведените изрази, во смисла на овој правилник, го имаат следното значење:

1) фотометриски сијалици се специјални електрични сијалици со вжарено волфрамово влакно или со празнење, кои на утврдени температури на бојата репродукуваат определени вредности на светлосниот флуks;

2) температура на бојата е температурата на црното тело на која неговото зрачење има иста боја како и посматраното зрачење;

3) вакуумска сијалица е сијалица со вжарено волфрамово влакно чиешто светлечко тело се наоѓа во балон од кој е извлечен воздухот;

4) гасна сијалица е сијалица со вжарено волфрамово влакно чиешто светлечко тело се наоѓа во балон наполнет со инертен гас.

Член 3

Грешката на фотометриската сијалица односно разликата на светлосниот флуks што го чува еталонот и светлосниот флуks што го репродукува еталонот мора да биде во границите дадени во следната табела:

Фотометриски сијалици	Граница на грешката за $P=0,95$	
	секундарни еталони	работни еталони
Вакуумски	$\pm 0,5 \cdot 10^{-2}$	$\pm 1,5 \cdot 10^{-2}$
Гасни	$\pm 1,5 \cdot 10^{-2}$	$\pm 2,5 \cdot 10^{-2}$

Член 4

Нестабилноста на вредностите на светлосните и електричните параметри на фотометриските сијалици во однос на средните вредности добиени од три последовни мерења, меѓусебно раздвоени со временски интервала од 2 часа, мора да биде во границите дадени во следната табела:

Фотометриски сијалици	Нестабилност во %			
	на светлосните параметри		на електричните параметри	
	Секундарни еталони	Работни еталони	Секундарни еталони	Работни еталони
Вакуумски	$\pm 0,4$	$\pm 0,6$	$\pm 0,06$	$\pm 0,08$
Гасни	$\pm 0,7$	$\pm 1,0$	$\pm 0,07$	$\pm 0,1$

Член 5

Фотометриските сијалици се состојат од:

1) влакна;

- 2) држачи на влакното;
- 3) балон;
- 4) подножје.

Член 6

Влакното мора да биде изработено од едно парче волфрамова жица. Површината на влакното мора да биде чиста, еднобојна и мазна. Краиштата на влакната мораат да бидат така изведени на подножјето на сијалицата што на нив да можат да се залемат жичени спроводници.

Член 7

Влакното мора да биде поставено така што да се наоѓа во хоризонтална рамнина кога фотометриската сијалица е во работна положба.

Член 8

Влакното мора да биде стабилно во однос на ротацијата на фотометриската сијалица во вертикалната рамнина.

Член 9

Формата на влакното мора да биде таква што да обезбеди што порамномерна распределба на светлосниот флуks во просторот околу фотометриската сијалица.

Член 10

Држачите на влакното мораат да бидат нераскинливи споени со влакното. Пречникот на држачите мора да биде најмалку двапати поголем отколку што е кај сијалиците од индустриски тип за иста вредност на електрична сгруја.

Член 11

Електричните контакти на влакното и на другите спроводници, како и меѓусебните електрични контакти на сите спроводници, мораат да бидат такви што да обезбедуваат цврст спој.

Член 12

Балонот мора да биде изработен од спроводник, безбојно стакло на кое нема гребеници, меурчиња, флеку, пукнатини, површински нерамнини и други недостатоци. Внатрешната површина на балонот мора да биде чиста. На неа не смее да се наоѓа слој на волфрамови честички уочливи со голо око.

Во балонот не смеат да се наоѓаат неприцврстени предмети (парчиња од стакло и сл.), а елементите на конструкцијата во балонот мораат да бидат такви што да не можат лесно да се скршат.

Член 13

Надворешните димензии на подножјето мораат да му одговараат на едно од стандардните подножја предвидени со југословенскиот стандард JUS N.L1.060, пропишан во Правилникот за југословенските стандарди за подножја и грла за сијалици („Службен лист на СФРЈ”, бр. 12/80).

Подножјето мора да биде цврсто споено со балонот. Контактните плочки на подножјето мораат да бидат изолирани така што отпорноста на изолацијата не смее да биде помала од $10 \text{ M } \Omega$.

Член 14

Конструкцијата на фотометриската сијалица со вжарено волфрамово влакно мора да биде изведена така што да е овозможено ламинарно струење на гасот во балонот.

Член 15

Конструкцијата на обесувањето на влакното мора да биде таква што да овозможува работа на фотометриската сијалица во вертикална положба со подножјето свртено нагоре.

Фотометриските сијалици се употребуваат и се чуваат во работна положба.

Член 16

Референтните услови во однос на секоја влијателна големина се дадени во следната табела:

Влијателна големина	Референтна вредност на влијателната големина	Референтен опсег на влијателната големина
Температура на околина	25°C	25°C ± 5°C
Релативна влажност	65%	65% ± 15%

Осцилациите на температурата во текот на работата на фотометриските сијалици со вжарено волфрамово влакно не смеат да бидат поголеми од ±1°C.

Член 17

Фотометриските сијалици мораат да бидат на соодветен начин заштитени од надворешните влијанија (вибрации, потреси, температура надвор од пропишаниот опсег и осцилации на температурата).

Член 18

Натписите и ознаките на фотометриската сијалица мораат да бидат испишани на еден од јазиците и писмата на народите односно народностите на Југославија.

Натписите и ознаките на фотометриските сијалици мораат да бидат јасни, добро видливи во работни услови и испишани така што да не можат да се избришат или симнат.

Член 19

Натписите и ознаките мораат да се наоѓаат на подножјето на фотометриската сијалица или на надворешната површина на балонот до работ на подножјето.

Член 20

На надворешната страна од балонот или подножјето на фотометриската сијалица мораат да бидат испишани:

- 1) фирмата односно називот или знакот на производителот;
- 2) фабричкиот број;
- 3) ознаката на типот.

Освен податоците од став 1 на овој член, за фотометриската сијалица мора да биде дадена и службената ознака на типот фотометриската сијалица, ако е извршено испитувањето на типот.

Член 21

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 0404-2970/1
22 август 1985 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за мери и
скапоцени метали,
Милисав Воичиќ, с. р.

99.

Врз основа на член 33 став 1 од Законот за мерните единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 9/84), директорот на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА МЕТРОЛОШКИТЕ УСЛОВИ ЗА ФОТОМЕТРИСКИ СИЈАЛИЦИ СО УСВИТЕНО ВОЛФРАМОВО ВЛАКНО-МЕРИЛА ЗА СВЕТОСЕН ФЛУКС

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат метролошките услови што мораат да ги исполнуваат фотометриските сија-

лици со усвитено волфрамово влакно – мерила за светлосен флуks (во натамошниот текст: фотометриските сијалици).

Метролошките услови од став 1 на овој член се означуваат скратено со ознаката MUS-(S-4)/2.

Член 2

Долунаведените изрази, во смисла на овој правилник, го имаат следното значење:

1) фотометриските сијалици се специјални електрични сијалици со усвитено волфрамово влакно или со празнење, кои на утврдени температури на бојата репродуцираат определени вредности на светлосен флуks;

2) температура на бојата е температура на црното тело на која неговото зрачење има иста боја како и посматраното зрачење;

3) вакуумска сијалица е сијалица со усвитено волфрамово влакно чиешто светлечко тело се наоѓа во балон од кој е извлечен воздухот;

4) гасна сијалица е сијалица со усвитено волфрамово влакно чиешто светлечко тело се наоѓа во балон наполнет со инертен гас.

Член 3

Грешката на фотометриската сијалица, односно разликата помеѓу вредноста на светлосниот флуks утврдена при еталонирањето и вредноста утврдена при прегледот мора да биде во границите дадени во следната табела:

Фотометриските сијалици-мери-ла на светлосен флуks	Граници на грешката за P=0,95
Вакуумски	± 2,5 · 10 ⁻²
Гасни	± 5,0 · 10 ⁻²

Член 4

Нестабилноста на вредностите на светлосните и електричните параметри на фотометриските сијалици во однос на средните вредности добиени од три последовни мерења, меѓусебно раздвоени со временски интервал од 2 часа, мора да биде во границите дадени во следната табела:

Фотометриските сијалици-мери-ла за светлосен флуks	Нестабилност во %	
	на светлосните параметри	на електричните параметри
Вакуумски	± 0,8	± 0,10
Гасни	± 1,3	± 0,15

Член 5

Фотометриските сијалици се состојат од:

- 1) влакно;
- 2) држач на влакното;
- 3) балон;
- 4) подножје.

Член 6

Влакното мора да биде изработено од едно парче волфрамова жица. Површината на влакното мора да биде чиста, еднобојна и мазна. Краевите на влакното мораат на подножјето на сијалицата да бидат така изведени да можат на нив да се залемат жичени спроводници.

Член 7

Влакното мора да биде стабилно во однос на ротацијата на фотометриската сијалица во вертикална рамнина.

Член 8

Влакното, држачот на влакното и другите спроводници мораат да бидат цврсто споени.

Член 9

Балонот мора да биде изработен од проширно, но безбојно стакло на кое нема гребаници, меурчиња, дамки, пукнатини, површински нерамнини и други недостатоци.

Внатрешната површина на балонот мора да биде чиста. На неа не смее да се наоѓа слој на волфрамови честички уочлив со голо око.

Во балонот не смеат да се наоѓаат неприцврстени предмети (парчиња стакло и сл.), а елементите на конструкцијата во балонот мораат да бидат такви што да не можат лесно да се скршат.

Член 10

Надворешните димензии на подножјето мораат да одговараат на едно од стандардните подножја предвидени со југословенскиот стандард JUS-N.11.060, пропишан во Правилникот за југословенските стандарди за подножје и грла за сијалици („Службен лист на СФРЈ”, бр. 12/80).

Подножјето мора да биде цврсто споено со балонот. Контактните плочки на подножјето мораат да бидат изолирани така што отпорноста на изолацијата не смее да биде помала од 10 MΩ.

Член 11

Конструкцијата на бесењето на влакното мора да биде таква да овозможува работа на фотометриската сијалица во вертикална положба со подножјето свртено нагоре.

Фотометриските сијалици се употребуваат и се чуваат во работна положба.

Член 12

Референтните услови во однос на секоја влијателна големина се дадени во следната табела:

Влијателна големина	Референтна вредност на влијателната големина	Референтен опсег на влијателната големина
Температура на околината	25°C	25°C ± 5°C
Релативна влажност	65%	65% ± 15%

Осцилациите на температурата во текот на работата на фотометриските сијалици со усвитено волфрамово влакно не смеат да бидат поголеми од ± 2°C.

Член 13

Фотометриските сијалици мораат да бидат на соодветен начин заштитени од надворешни влијанија (вибрации, потреси, температури надвор од пропишаниот опсег и осцилации на температурата).

Член 14

Натписите и ознаките на фотометриската сијалица мораат да бидат напишани на еден од јазиците и писмата на народите односно народностите на Југославија.

Натписите и ознаките на фотометриската сијалица мораат да бидат јасни, добро видливи во работни услови и напишани така што да не можат да се избришат или симнат.

Член 15

На надворешната страна на балонот или на подножјето на фотометриската сијалица мораат да бидат испишани:

- 1) фирмата односно називот или знакот на производителот;
- 2) фабричкиот број;
- 3) ознаката на типот.

Освен податоците од став 1 на овој член, за фотометриската сијалица мора да биде дадена службената ознака на типот на фотометриската сијалица, ако е извршено испитување на типот.

Член 16

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 0404-2971/1
22 август 1985 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за мери и
скапоцени метали,
Милисав Воичиќ, с. р.

100.

Врз основа на член 46 став 2 од Законот за мерните единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 9/84), директорот на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ ЛАБОРАТОРИИ ЗА ПРЕГЛЕД НА РАБОТНИ ЕТАЛОНИ НА ЕДИНИЦА МАГНЕТНА ИНДУКЦИЈА И НА МЕРИЛА НА МАГНЕТНА ИНДУКЦИЈА

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат условите за формирање лаборатории за преглед на работни еталони на единица магнетна индукција (во натамошниот текст: работни еталони) и за мерила на магнетна индукција (во натамошниот текст: мерилата) што во поглед на стручноста на работниците, опремата и работните простории мораат да ги исполнуваат организациите на здружен труд и работните луѓе што самостојно вршат дејност со личен труд со средствата на трудот во сопственост на граѓани што произведуваат и поправаат работни еталони и мерила.

Условите од став 1 на овој член се означуваат скратено со ознаката PUL. (MI-1; 2)/1.

Член 2

Работниците што организациите на здружен труд и работните луѓе од член 1 на овој правилник се должни да ги обезбедат за преглед на работни еталони и мерила, мораат да имаат IV и VII степен стручна подготовка односно средна и висока стручна подготовка од електрострука и мораат да ги познаваат постапката и методите за преглед.

Член 3

За преглед на работните еталони е потребна следната опрема:

1) еталон-уред на магнетна индукција – различни типови калемии на магнетна индукција со определени вредности на константите на калемите и мерила на магнетна индукција, чијшто принцип на работа е заснован врз појава на нуклеарна магнетна резонанса;

2) помошна опрема за преглед, ако тоа го бара спецификацијата на работните еталони.

Член 4

Вкупната мерна несигурност на еталон-уредот на магнетна индукција треба, во опсег на мерењето од 0,01 T до 2 T, да се наоѓа во границите од $7 \cdot 10^{-5}$ до $4 \cdot 10^{-4}$, со веројатност $p = 95\%$.

Член 5

За преглед на мерилата се употребуваат следните работни еталони:

1) материјализирани мери на магнетна индукција во форма на различни видови калемии (соленоиди), постојани магнети и електромагнети;

2) уреди за испитување на мерилата магнетна индукција.

Зависно од специфичноста на конструкцијата работниот еталон може да биде составен од техничките средства од став 1 на овој член

Работните еталони од ст. 1 и 2 на овој член во својот состав можат да имаат и додатна мернотехничка опрема (мерила на електрична струја, напон и сл.).

При прегледот на мерилата може да се употребува и помошна опрема, ако тоа го бара специфичноста на конструкцијата на мерилото.

Член 6

За преглед на мерила чиишто дозволени граници на грешките се од $2 \cdot 10^{-4}$ до $1 \cdot 10^{-3}$, може да се употребува помошната опрема од член 3 на овој правилник.

Член 7

Границите на дозволените грешки на работните еталони во опсег на мерењето од 0,01 Т до 2 Т се:

- 1) за мерите на магнетна индукција од $3 \cdot 10^{-4}$ до $5 \cdot 10^{-3}$;
- 2) за уредите за испитување на мерила на магнетна индукција од $6 \cdot 10^{-4}$ до $8 \cdot 10^{-3}$.

Член 8

Во работната просторија мора да има термометри за мерење на температурата на воздухот, чијашто најмала вредност на поделокот не смее да биде поголема од 1°C и хигрометар за мерење на релативната влажност на воздухот чијашто најмала вредност на поделокот не смее да биде поголема од 5%.

Член 9

Работната просторија за преглед на работни еталони и мерила мора:

- 1) да биде изградена во согласност со техничките нормативи и доволно пространа за сместување на опремата;
- 2) да биде чиста и сува и да ги исполнува пропишаните услови во поглед на хигиенско-техничката заштита;
- 3) да биде заштитена од бучава, потреси, вибрации, продирање на прашина, водена пареа, агресивни гасови и сл.;
- 4) да биде заштитена од надворешни електромагнетни полиња и од други електроизобличувања.

Член 10

Површината на работната просторија не смее да биде помала од 30 m^2 .

Член 11

Работната просторија мора да има дневно и електрично осветление според југословенскиот стандард JUS. U.C9.100, предвиден во Решението за југословенскиот стандард за зградарство („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 48/62), односно осветлението мора да биде „големо“ и да се изведува како „општо“ осветление.

Член 12

Работната просторија мора да биде заштитена од директно продирање на сончевите зраци.

Член 13

Изворите на топлота што служат за греење на работната просторија треба да се доволно оддалечени од местото на кое се врши преглед на работните еталони и на мерилата и да се изградени така што да овозможуваат рамномерно загревање на работната просторија.

Член 14

Во работната просторија за преглед на работни еталони и мерила не смеат да се држат предмети кои би можеле да го смекаваат нормалното вршење на прегледот ниту смеат за време на прегледот да се вршат други дејствија.

Член 15

Референтни услови во работната просторија за преглед на работни еталони се:

- 1) температура $23^{\circ}\text{C} \pm 3^{\circ}\text{C}$;
 - 2) релативна влажност на воздухот $60\% \pm 10\%$;
 - 3) напон на напојувањето – референтна вредност на напонот $\pm 0,05\%$;
 - 4) фреквенција на напонот на напојувањето – референтна вредност на фреквенцијата $50 \text{ Hz} \pm 0,3\%$.
- Формата на кривата на напонот на напојувањето не смее да отстапува од синусоидната форма на кривата повеќе од $\pm 2\%$.

Член 16

Референтни услови во работната просторија за преглед на мерила се:

- 1) температура $23^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$;
 - 2) релативна влажност на воздухот $60\% \pm 15\%$;
 - 3) напон на напојувањето – референтна вредност на напонот $\pm 0,1\%$;
 - 4) фреквенција на напонот на напојувањето – референтна вредност на фреквенцијата $50 \text{ Hz} \pm 0,5\%$.
- Формата на кривата на напонот на напојувањето не смее да отстапува од синусоидната форма на кривата повеќе од $\pm 3\%$.

Член 17

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 0404-2976/1

16 септември 1985 година

Белград

Директор
на Сојузниот завод за мери и
скапоцени метали,
Милисав Воичкиј с. р.

101.

Врз основа на член 46 став 2 од Законот за мерните единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 9/84) директорот на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ ЛАБОРАТОРИИ ЗА ПРЕГЛЕД НА ДИГИТАЛНИ ВОЛТМЕТРИ ЗА ЕДНОНАСОЧНИ НАПОНИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат условите за формирање на лаборатории за преглед на дигитални волтметри за еднонаочни напони (во натамошниот текст: дигитални волтметри), што во поглед на стручноста на работниците, опремата и работните простории мораат да ги исполнуваат организациите на здружен труд и работните луѓе кои самостојно вршат дејност со личен труд со средства на трудот во сопственост на граѓани, кои произведуваат и поправаат дигитални волтметри.

Условите од став 1 на овој член се означуваат скратено со ознаката PUL. E1.-2/1.

Член 2

Работниците кои што организациите на здружен труд и работните луѓе од член 1 на овој правилник се должни да ги обезбедат за преглед на дигитални волтметри, мораат да имаат најмалку VI степен стручна подготовка односно виша стручна подготовка од електротехничка насока и мораат да ги познаваат постапката и методите за преглед на дигитални волтметри.

Член 3

За преглед на дигитални волтметри е потребна следната опрема, и тоа:

- 1) работен еталон со еднонасочен напон;
- 2) елементи за дотерување на еднонасочниот напон;
- 3) извор на еднонасочниот напон.

Член 4

Под работни еталони со еднонасочен напон, во смисла на овој правилник, се подразбираат референтните мерила (волтметри и сл.) и целиот нивни мерен прибор односно сите елементи на референтните мери (калибратори и сл.) со помош на кој се определува вредноста на еднонасочниот напон.

Работниот еталон од став 1 на овој член мора да има основна (својствена) грешка во референтни услови и во целиот мерен опсег која изнесува најмногу една петтина од дозволените граници на основната (својствена) грешка на дигиталниот волтметар што се прегледува.

По исклучок од определбата на став 2 од овој член, основната (својствена) грешка на работниот еталон, кога таа не ја преминува вредноста од $\pm 0,05\%$, може да изнесува една половина од дозволените граници на основната (својствена) грешка на дигиталниот волтметар што се прегледува, под услов:

- 1) вистинските грешки на работниот еталон да не преминуваат една петтина од дозволените граници на основната (својствена) грешка на дигиталниот волтметар што се прегледува, или
- 2) да се примени корекција на покажувањето на работниот еталон.

Мерните опсези на работниот еталон од став 1 на овој член мораат да ги содржат сите мерни опсези на дигиталниот волтметар што се прегледува.

Член 5

Елементите за дотерување на еднонасочниот напон мораат да овозможат дотерување на вредноста на еднонасочниот напон во чекори помали од вредноста на една основна одбројка.

Член 6

Изворот на еднонасочниот напон мора да ги обезбеди:

- 1) потребните вредности на еднонасочниот напон, што можат да се дотеруваат со елементите за дотерување на еднонасочниот напон, така што дигиталниот волтметар да може да се прегледа во целиот мерен опсег;
- 2) таква стабилност на еднонасочниот напон која не предизвикува промена на покажувањето на работниот еталон и на дигиталниот волтметар што се прегледува;
- 3) референтните услови во поглед на брановитоста на еднонасочниот напон.

Член 7

Работната просторија за преглед на дигиталните волтметри мора:

- 1) да биде чиста, сува, и доволно пространа за сместување на опремата и за преглед на дигиталните волтметри;
- 2) да ги исполнува условите пропишани во поглед на хигиенско-техничката заштита.

Член 8

Работната просторија за преглед на дигиталните волтметри мора да има дневно и електрично осветление според југословенскиот стандард JUS U.C9.100 што е предвиден со Решението за југословенскиот стандард за зградарство („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 48/62) односно осветлението да се изведува како „општо” осветление.

Член 9

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за условите за преглед и жигосување на дигитални волтметри за еднонасочни напони („Службен лист на СФРЈ”, бр. 4/84).

Член 10

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 0404-1981/1
4 октомври 1985 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за мери и
скапоцени метали,
Милисав Воичиќ, с. р.

102.

Врз основа на член 46 став 2 од Законот за мерните единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 9/84), директорот на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ЛАБОРАТОРИИ
ЗА ПРЕГЛЕД НА ПОКАЗНИТЕ УРЕДИ НА СПРАВИТЕ
ЗА МЕРЕЊЕ НА ТЕЧНИ ГОРИВА

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат условите за формирање на лаборатории за преглед на показните уреди (броилата) на справите за мерење на течни горива, што во поглед на стручноста на работниците, опремата и на работните простории мораат да ги исполнуваат организациите на здружен труд и работните луѓе кои самостојно вршат дејност со личен труд со средства за работа во сопственост на граѓаните кои произведуваат и поправаат показни уреди.

Условите од став 1 на овој член се означуваат скратено со ознаката PUL.RE -(Z-6;5)/1.

Член 2

Работниците што организациите на здружен труд и работните луѓе од член 1 на овој правилник се должни да ги обезбедат за преглед на показните уреди, мораат да имаат III или V степен на стручна подготовка односно мораат да бидат висококвалификувани или квалификувани работници со машинска струка или електро струка и мораат да ја познаваат постапката и методите на преглед на показните уреди.

Член 3

За преглед на показните уреди е потребна следната опрема, и тоа:

- 1) еталон-уред (механички, електромеханички или електронски) со сопствен или посебно вграден погонски дел и со преносен дел (механички, електромеханички) чија вкупна мерна несигурност изнесува $\pm 0,1\%$;
- 2) секундомер со вредност на поделокот од 0,1 s.

Член 4

Еталон-уредот мора да овозможи преглед на сите видови и типови показни уреди.

Член 5

Погонскиот дел на еталон-уредот мора да овозможи променливост и регулација на бројот на обртите за со еталон-уредот да може да се стимулира работата на справата за мерење на течните горива во опсег од најмал (Q_{min}) до најголем (Q_{max}) проток.

Член 6

Работната просторија за преглед на показните уреди мора да ги исполнува следните услови, и тоа:

- 1) да биде чиста, сува и изградена во согласност со важечките технички нормативи;
- 2) да ги исполнува условите пропишани во поглед на хигиенско-техничката заштита;

3) да биде доволно голема за сместување на најмалку еден показан уред со опрема потребна за преглед, маса, столови, орман, потребни за работа на работниците;

4) во просторијата и во нејзината околина да нема извори на потрес што би влијаеле врз точноста на мерењето;

5) во просторијата да биде вграден термометар за мерење на температурата на воздухот, чиј најмал поделок не смее да биде поголем од 1°C.

Член 7

Работната просторија за преглед на показните уреди мора да ги исполнува и следните посебни услови:

1) да има дневно и електрично осветление според југословенскиот стандард JUS U.C9.100 предвиден во Решението за југословенскиот стандард за зградарство („Службен лист на СФРЈ“ бр. 48/62), односно осветлението да биде „големо“ и да се изведува како „општо“ осветление;

2) да има грејни тела што овозможуваат греење и регулирање на температурата во просторијата од 20°C до $\pm 5^\circ\text{C}$;

3) да биде заштитена од директно пробивање на сончеви зраци.

Член 8

Во работната просторија за преглед на показните уреди не смеат да се држат предмети што го смекаваат нормалното вршење на прегледот на показните уреди, ниту пак за време на прегледот смеат да се вршат некои други дејствија.

Член 9

Организациите на здружен труд и работните луѓе од член 1 на овој правилник во чии работни простори се врши преглед на показни уреди мораат да ги исполнат условите од чл. 3, 6 и 7 на овој правилник до 31 декември 1987 година.

Член 10

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 0404-2978/1
28 октомври 1985 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за мери и
скапоцени метали,
Милисав Воичкиќ, с.р.

103.

Врз основа на член 33 став 1 од Законот за мерните единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 9/84), директорот на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА МЕТРОЛОШКИТЕ УСЛОВИ ЗА МЕРИЛА ШТО ЈА КОРИГИРААТ ЗАФАТНИНАТА НА ПРОТЕЧЕН ГАС

Член 1

Во Правилникот за метролошките услови за мерила што ја коригираат зафатнината на протечен гас („Службен лист на СФРЈ“, бр. 9/85) член 34 се менува и гласи:

Член 4

Коректорите според притисокот и температурата што се наоѓаат во употреба, а за кои не се издадени одобренја за преглед и жигосување до денот на влегувањето на овој правилник во сила, ако грешката не им е поголема од $\pm 2\%$, ќе се примаат на преглед и ќе се прегледуваат

според метролошките упатства за преглед на коректори до 31 декември 1990 година.”

Член 2

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1986 година.

Бр. 0404-3545/1
23 октомври 1985 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за мери и
скапоцени метали,
Милисав Воичкиќ, с.р.

104.

Врз основа на член 17 од Законот за извршувањето на Буџетот на федерацијата за 1986 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 75/85), сојузниот секретар за финансии издава

НАРЕДБА

ЗА НАЧИНОТ НА ИСПЛАТУВАЊЕ НАДОМЕСТ НА ОРГАНИЗАЦИЈИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ШТО СЕ ЗАНИМАВААТ СО ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ ЗА ИЗВРШЕНИ БЕСПЛАТНИ И ПОВЛАСТЕНИ ПРЕВОЗИ НА ЛИЦА ВО 1986 ГОДИНА

1. На организација на здружен труд што се занима со превоз на патници во јавниот сообраќај (во натамошниот текст: сообраќајната организација), во 1986 година ѝ се исплатува надомест за извршен превоз на лица кои, врз основа на сојузните закони, имаат право на бесплатно односно повластено возење во патничкиот сообраќај, со поднесување на барање за исплата на тој надомест. Барањето се поднесува по истекот на месецот во кој е извршено повластеното возење.

Барањето за исплата на надомест сообраќајната организација го поднесува до службата на општественото книговодство кај која има жиро-сметка.

2. Кон барањето за исплата на надомест сообраќајната организација прилага, во два примерока, преглед на извршените повластени возења, составен врз основа на издадените возни исправи (карти) за повластено возење.

Прегледот на извршените повластени возења од став 1 на оваа точка се составува на Образецот ПВ и е составен дел на оваа наредба.

3. Кога службата на општествено книговодство од точка 1 став 2 на оваа наредба ќе утврди дека пресметката во прегледот на извршените повластени возења е исправна, а барањето за исплата на надомест е основано, испоставува налог со кој го одобрува износот на надоместот во корист на жиро-сметката на сообраќајната организација, а врз товар на сметката 60811-630-112 жиро-сметка на извршувањето на Буџетот на федерацијата за 1986 година, позиција 468 – Средства за покрите на обврските за повластено возење во патничкиот сообраќај.

4. Еден примерок од прегледот на извршените повластени возења од точка 2 став 2 на оваа наредба, заедно со налогот од точка 3 на оваа наредба, службата на општественото книговодство од точка 1 став 2 на оваа наредба доставува до Службата на општественото книговодство на Југославија, која врз основа на тој преглед и налог ја дозачува средствата на сообраќајната организација.

Службата на општественото книговодство на Југославија води евиденција за надоместите исплатени во претходниот месец, по гранки на сообраќајот и категории на корисниците на повластици, според Образецот ПВ.

5. За исплата на надомест за повластено возење на југословенските железници, Заедницата на југословенските железници поднесува заедничко барање за сите железнички транспортни организации на здружен труд, кон кое го прилага месечниот преглед на извршените повластени возења според Образецот ПВ.

6. По исклучок од одредбите на оваа наредба, надоместот за бесплатен превоз на членовите на Претседателството на СФРЈ, на членовите на Советот на федерацијата, на делегатите на Собранието на СФРЈ и на членовите на Сојузниот извршен совет и се исплатува на Заедницата на југословенските железници за сите железнички транспортни организации на здружен труд во паушален износ. Височината на тој надомест се утврдува со договор што го склучуваат претседателот на Сојузниот комитет за сообраќај и врски и претседателот на Заедницата на југословенските железници, врз основа на бројот на корисниците на повластици, проценетиот број на патувањата, процене-

тиот просечен превозен пат и износот на редовната цена на возната карта на просечниот превозен пат за едно патување во 1986 година.

7. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 7-93/1-86
14 февруари 1986 година
Белград

Сојузен секретар за
финанси,
Владо Клеменич, с.р.

Образец ПВ

Назив на сообраќајната организација

Гранка на сообраќајот

ПРЕГЛЕД

НА ИЗВРШЕНИТЕ БЕСПЛАТНИ И ПОВЛАСТЕНИ ПРЕВОЗИ НА ЛИЦА ВО МЕСЕЦ _____ 1986 ГОДИНА, ЗА КОИ СЕ БАРА ИСПЛАТА НА НАДОМЕСТ ВРЗ ОСНОВА НА НАРЕДБАТА ЗА НАЧИНОТ НА ИСПЛАТУВАЊЕ НАДОМЕСТ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ШТО СЕ ЗАНИМАВААТ СО ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ ЗА ИЗВРШЕНИ БЕСПЛАТНИ И ПОВЛАСТНИ ПРЕВОЗИ НА ЛИЦА ВО 1986 ГОДИНА.

Реден број	Категорија на корисниците на повластици	Број на објавата	Релација на превозот	Процент на повластицата	Цена на картата	Износ за наплата
1	2	3	4	5	6	7
1	Членови на Претседателството на СФРЈ, делегати на Собранието на СФРЈ и членови на Сојузниот извршен совет					
2	Членови на Советот на федерацијата					
3	Народни херои					
4	Носители на „Партизанска споменица 1941“					
5	Борци од Шпанската националноослободителна и револуционерна војна од 1936 до 1939 година					
6	Лица одликувани со орден Караѓорѓева ѕвезда со мечеви, со орден на Бел орел со мечеви и со Златен медал на Обилјак, установен во Црна Гора 1851 година					
7	Воени инвалиди и уживатели на семејна инвалиднина					

ВКУПНО ЗА НАПЛАТА:

Дека овој преглед е составен врз основа на издадените возни исправи за повластено возење во патничкиот сообраќај, тврдат:

(место и датум)

(шеф на сметководството)

(индивидуален работоводен орган
односно претседател на колегијалниот работоводен орган)

НОВО!

НОВО!

НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКА УСТАНОВА

СЛУЖБЕН ЛИСТ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

Во рамките на Библиотеката ЗБИРКА НА СОЈУЗНИ ПРОПИСИ
објавува

ЗБИРКА НА ЗАКОНИТЕ ЗА ЕКОНОМСКИТЕ ОДНОСИ СО СТРАНСТВО

со придружните прописи

Предговор: Борисав СРЕБРИЌ

Со збирката се опфатени следните закони

- ЗАКОНОТ ЗА ДЕВИЗНОТО РАБОТЕЊЕ
- ЗАКОНОТ ЗА ПРОМЕТОТ НА СТОКИ И УСЛУГИ СО СТРАНСТВО
- ЗАКОНОТ ЗА КРЕДИТНИТЕ ОДНОСИ СО СТРАНСТВО
- ЗАКОНОТ ЗА ВРШЕЊЕ НА СТОПАНСКИ ДЕЛНОСТИ ВО СТРАНСТВО
- ЗАКОНОТ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА ИНВЕСТИЦИОНИ РАБОТИ ВО СТРАНСТВО

Цена 1.800.-

Порачки прима: НИУ СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Белград,
Јована Ристика бр. 1, телефон 651-840. Телекс 11756.

105.

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 13 на Законот за внесувањето и растурањето на странски средства за масовно комуницирање и за странската информативна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ”, бр. 39/74), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА СПИСАНИЕТО „THE TIMES”

Се забранува внесувањето и растурањето во Југославија на списанието „The Times” од 24 јануари 1986 година, кое излегува на англиски јазик во Лондон, Велика Британија.

Бр. 650-1-32/4

6 февруари 1986 година
БелградСојузен секретар
за внатрешни работи,
Доброслав Кулафкиќ, с.р.

По извршеното срамнување со изворниот текст е утврдено дека во текстот на Одлуката за измени и дополненија на Одлуката за начинот на формирање на цените на производите во прометот на големо, односно на мало, објавен во „Службен лист на СФРЈ”, бр. 6/86, се поткраде долунаведената грешка, та се дава

ИСПРАВКА

НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ ЗА ПРОИЗВОДИТЕ ВО ПРОМЕТОТ НА ГОЛЕМО, ОДНОСНО НА МАЛО

Во точка 1 во одредбата под 4 наместо бројот: „2,00”, треба да стои бројот: „20,00”.

Од Сојузниот комитет за законодавство, Белград, 13 февруари 1986 година.

УКАЗИ

Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија донесува

УКАЗ

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ИНДОНЕЗИЈА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ИНДОНЕЗИЈА

I

Се отповикува

д-р Миодраг Трајковиќ од доложноста извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Индонезија.

II

Се назначува

д-р Горѓе Јаковлевиќ, член на Сојузниот извршен совет и претседател на Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална политика, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Индонезија.

III

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 4

15 јануари 1986 година
БелградПретседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Радеван Влајковиќ, с.р.

СОДРЖИНА:

Страна

90. Одлука за распишување на избори за делегати во Сојузниот собор и во Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ — —	185
91. Одлука за усогласување на надоместот на личниот доход на делегатите што надомест на личниот доход остваруваат во Собранието на СФРЈ — — — — —	185
92. Одлука за усогласување на основната за утврдување на личните доходи на функционерите што ги избира или именува Собранието на СФРЈ — — — — —	185
93. Уредба за измени и дополненија на Уредбата за условите што треба да ги исполнуваат зимовниците отворени за зимување на странски бродови на внатрешните пловни патишта на кои важи меѓународен или меѓудржавен режим на пловидба — — — — —	186
94. Одлука за формирање на Комисија за стандардизација на географски имиња — — — — —	186
95. Одлука за определување на највисокото ниво на цените за јаглен — — — — —	186
96. Одлука за определување на највисокото ниво на цените за електрична енергија — — — — —	187
97. Правилник за измени и дополненија на Правилникот за примена на даночните стапки и за начинот на водење евиденција, пресметување и плаќање на данокот на промет на производи и услуги — — — — —	187
98. Правилник за метролошките услови за фотометриски сијалици со вжарено волфрамово влакно-секундарни и работни еталони на единица светлосен флукс — — — — —	190
99. Правилник за метролошките услови за фотометриски сијалици со усвитено волфрамово влакно-мерила за светлосен флукс — — — — —	191
100. Правилник за условите за формирање лаборатории за преглед на работни еталони на единица магнетна индукција и на мерила на магнетна индукција — — — — —	192
101. Правилник за условите за формирање лаборатории за преглед на дигитални волтметри за еднонасочни напони — — — — —	193
102. Правилник за метролошките услови за еталон-уреди за преглед на показните уреди на справите за мерење на течни гориви — — — — —	194
103. Правилник за измена на Правилникот за метролошките услови за мерила што ја коригираат зафатнината на протечен гас — — — — —	195
104. Наредба за начинот на исплатување надомест на организациите на здружен труд што се занимаваат со превоз на патници за извршени бесплатни и повластени превози на лица во 1986 година — — — — —	195
105. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на списанието „The Times” — — — — —	197
Исправка на Одлуката за измени и дополненија на Одлуката за начинот на формирање на цените за производите во прометот на големо односно на мало — — — — —	197
Укази — — — — —	197

